



Република Македонија

Бр. _____
_____ Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ДО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Име на материјалот: Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, по скратена постапка

Усогласеност со Програмата на Владата: Во согласност со Програмата на Владата на Република Македонија

Усогласеност со член 68 од Деловникот за работа на Владата: ДА

Предлог на која седница на Влада да се разгледа материјалот: На првата наредна седница на Владата

Доверливост на материјалот: НЕ

Итност на материјалот: ДА

Прилог:

- Образец за фискални импликации
- Образец за проценка на влијание на регулативата
- Договор за заем (на англиски и македонски јазик)
- Договор за гаранција (на англиски и македонски јазик)

Дата на доставување на материјалот:

Скопје, .2012 година

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДА
И МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
м-р Зоран Ставрески

Изработил: Ана Тодоровска
Контролирал: Кристина Павловска
Одобрил: Дејан Николовски
Согласен: Сузана Пенева
Наташа Стојмановска



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

М Е М О Р А Н Д У М

Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, по скратена постапка

м-р Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада на Република Македонија и Министер за финансии

Скопје, _____ 2012 година

Изработил:	Ана Тодоровска
Контролирал:	Кристина Павловска
Одобрил:	Дејан Николовски
Согласен:	Сузана Пенева
	Наташа Стојмановска

ПРЕТСТАВНИЦИ:

м-р Зоран Ставрески, Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии
г-дин Недим Рамизи, Заменик министер за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ:

Наташа Стојмановска, Државен секретар
Сузана Пенева, Државен советник, Министерство за финансии
Дејан Николовски, Раководител на сектор, Министерство за финансии

Предлог на Закон
за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем
обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и
развој - Светска Банка, по скратена постапка

Скопје, декември 2012



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. _____
_____ Скопје

До Претседателот на Собранието
на Република Македонија

Врз основа на член 91 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, членовите 132, 137 и 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, по скратена постапка, што го утврди на седница _____.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени, м-р Зоран Ставрески, Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии и Недим Рамизи, Заменик министер за финансии, а за повереници Наташа Стојмановска, Државен секретар, Сузана Пенева, Државен советник, и Дејан Николовски, Раководител на сектор, Министерство за финансии.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

м-р Никола Груевски

ВОВЕД:

1. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ:

Светската банка понуди Гаранција заснована на политики т.н. Policy Based Guarantee (PBG), со која се дава можност земјите кои се погодни да користат заеми за развојна политика да користат ваква гаранција од банката. Всушност, инструментот ја дава следната можност: наместо да се земе заем за развојна политика од 50 милиони УСД, банката нуди да издаде гаранција во износ од 201,5 милиони УСД, односно 155 милиони ЕВРА, со цел делумно покривање на главницата од заемот. Така, Гаранцијата која ја дава Банката е до 155 милиони ЕВРА, а износот на заемот кој ќе се земе од избраната комерцијална банка е 250 милиони ЕВРА.

Со овој инструмент се добиваат значително подобри на услови под кои ќе се реализира ова задолжување, односно се овозможува задолжување по значително пониска каматна стапка.

Целта на овој заем е да се обезбедат финансиски средства за финансирање на буџетските потреби во 2013 година.

На 14-ти ноември 2012 година, успешно завршија преговорите по Договорот за гаранција заснована на политики меѓу Министерството за финансии и претставниците на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка во Канцеларијата на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка во Скопје.

Министерството за финансии испрати покани за искажување на интерес за финансирање до следните комерцијални банки: Citi bank, UniCredit, Societe Generale, Merrill Lynch, Credit Suisse, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays Capital, JP Morgan, UBS, Banca Intesa, Raiffeisen Bank, Erste Bank, Hypo Alpe- Adria, ING Bank, Morgan Stanley, Commerz Bank и Nomura International.

Во рамките на дадениот рок за доставување на понудите, понуди за финансирање доставија неколку банки. Истите беа предмет на темелна анализа од страна на Министерството за финансии, со цел да се утврдат најповолните услови за финансирање. Согласно анализата, понудата на Deutsche Bank (Дојче Банка) беше избрана како најповолна понуда за финансирање.

Врз основа на направениот избор, на 10-ти декември 2012 година, во Министерството за финансии во Скопје беа одржани преговори со претставници на Дојче Банка како заемодавач, и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка како гарантор за склучување на Договор за заем обезбеден со гаранција заснована на политики. За време на преговорите беше разгледан и усогласен текстот на Договорот за заем.

Во јануари 2013 година, се очекува Бордот на Извршни Директори да ја одобри Гаранцијата заснована на политики.

Заемот ќе и биде доделен на Република Македонија под следните услови:

- заем во износ од 250 милиони ЕВРА
- гаранција од Светска банка во износ од 155 милиони ЕВРА
- рок на отплата: 7 години- отплатата ќе се врши на две рати, при што првата рата во износ од 95 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 5 години од денот на повлекување на средствата на заемот, додека втората рата во износ од 155 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 7 години од денот на повлекување на средствата;
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која ќе се утврди два дена пред денот на повлекување на средствата од заемот, а ќе се пресмета како збир од аритметичката средина од 5 годишниот и 7 годишниот своп (за евро валута) плус маргина во износ од 2,75%. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.
- дополнителни трошоци: еднократна провизија која ќе треба да ѝ се исплати на Дојче Банка во износ од 1,50% од вредноста на заемот. Исто така, на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка ќе и се исплати еднократна провизија од 0,25% од износот на дадената гаранција и провизија од 0,5% годишно од износот на гаранцијата, пресметана по дисконтирана вредност за времетраење на гаранцијата.

Рокот за повлекување на средствата е 30 дена од денот на потпишување на Договорот за заем.

За добивање на овој заем ќе се потпишат:

1. Договор за заем кој ќе се склучи меѓу Република Македонија претставувана од Министерството за финансии, Дојче Банка и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, и
2. Договор за гаранција кој ќе се склучи меѓу Република Македонија претставувана од Министерството за финансии и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка.

Со цел склучување на Договорот за заем и Договорот за гаранција, потребно е да се донесе Закон за задолжување согласно постапката за задолжување утврдена во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 88/08 и 35/11). Поради потребата за склучување на Договорот за заем со цел обезбедување на средства за буџетска поддршка, овој закон треба да влезе во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Услови за ефективност на заемот, односно стапување во сила на Договорот за заем се:

1. Донесување на Закон за задолжување согласно постапката за задолжување со склучување на Договор за заем утврдена во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 88/08 и 35/11).
2. Склучување на Договор за заем и Договор за гаранција по стапувањето во сила на Законот за задолжување.
3. Министерот за правда на Република Македонија, по потпишувањето на Договорот за заем и Договорот за гаранција, да потпише Правно мислење за заемот и Правно

мислење за гаранцијата со кои ќе се потврди дека Договорот за заем и Договорот за гаранција се правно обврзувачки за нашата земја. Потпишаните Правни мислења Министерството за финансии ќе ги достави до Дојче Банка и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка.

2. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА:

Целта на овој заем е да се обезбедат финансиски средства за финансирање на буџетските потреби.

Основно начело врз основа на кое се заснова овој предлог на закон е обезбедување на финансиски средства за финансирање на буџетските потреби.

3. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА:

Заемот ќе биде доделен на Република Македонија под следните услови:

- заем во износ од 250 милиони ЕВРА
- гаранција од Светска банка во износ од 155 милиони ЕВРА
- рок на отплата: 7 години- отплатата ќе се врши на две рати, при што првата рата во износ од 95 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 5 години од денот на повлекување на средствата на заемот, додека втората рата во износ од 155 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 7 години од денот на повлекување на средствата;
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која ќе се утврди два дена пред денот на повлекување на средствата од заемот, а ќе се пресмета како збир од аритметичката средина од 5 годишниот и 7 годишниот своп (за евро валута) плус маргина во износ од 2,75%. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.
- дополнителни трошоци: еднократна провизија која ќе треба да им се исплати на Дојче Банка во износ од 1,50% од вредноста на заемот. Исто така, на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка ќе и се исплати еднократна провизија од 0,25% од износот на дадената гаранција и провизија за гаранција од 0,5% годишно од износот на гаранцијата, пресметана по дисконтирана вредност за времетраење на гаранцијата.

Рокот за повлекување на средствата е 30 дена од денот на потпишување на Договорот за заем.

4. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ:

Финансиските средства потребни за спроведување на овој закон се образложени во Дел 3 на овој предлог на закон и во Образецот за фискални импликации даден во прилог на овој материјал.

5. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање донесување на сложен и обемен закон, се предлага Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, да се донесе по скратена постапка.

Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Дојче Банка со заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка во износ од 250.000.000 ЕВРА.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за заем обезбеден со гаранција кој ќе се склучи помеѓу Република Македонија, Дојче Банка и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка.

Во име на Република Македонија, Договорот за заем од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

Член 3

Условите и начинот на активирање на гаранцијата од член 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за гаранција кој ќе се склучи помеѓу Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка.

Во име на Република Македонија, Договорот за гаранција од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

Член 4

Заемот од член 1 од овој закон ќе се отплати на две рати, од кои првата рата во износ од 95.000.000 ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 5 (пет) години од денот на повлекување на средствата на заемот, додека втората рата во износ од 155.000.000 ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 7 (седум) години од денот на повлекување на средствата.

Каматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна стапка два дена пред денот на повлекување на средствата од заемот од член 1 од овој закон, а ќе се пресмета како збир од аритметичката средина од 5 (пет) годишниот и 7 (седум) годишниот своп (за евро валута) плус маргина во износ од 2,75%. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.

На денот на повлекување на средствата од заемот од член 1 од овој закон, Република Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка еднократна провизија во износ од 0,25 % од износот на дадената гаранција и еднократна провизија во износ од 0,5% годишно од износот на гаранцијата, пресметана по дисконтирана вредност за времетраење на гаранцијата.

На денот на повлекување на средствата од заемот од член 1 од овој закон, Република Македонија ќе и плати на Дојче Банка еднократна провизија во износ од 1,50% од вредноста на заемот.

Член 5

Корисник на средствата од заемот од член 1 на овој закон е Министерството за финансии.

Член 6

Република Македонија, заемот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

1. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ:

Светската банка понуди Гаранција заснована на политики т.н. Policy Based Guarantee (PBG), со која се дава можност земјите кои се погодни да користат заеми за развојна политика да користат ваква гаранција од банката. Всушност, инструментот ја дава следната можност: наместо да се земе заем за развојна политика од 50 милиони УСД, банката нуди да издаде гаранција во износ од 201,5 милиони УСД, односно 155 милиони ЕВРА. Така, Гаранцијата која ја дава Банката е до 155 милиони ЕВРА, а износот на заемот кој ќе се земе од избраната комерцијална банка е 250 милиони ЕВРА.

Со овој инструмент се добива значително подобрување на условите под кои се издава ова задолжување, односно намалување на каматите на странскиот комерцијален заем.

Целта на овој заем е да се обезбедат финансиски средства за финансирање на буџетските потреби.

Заемот во износ од 250 милиони ЕВРА ќе и биде доделен на Република Македонија под следните услови:

- гаранција од Светска банка во износ од 155 милиони ЕВРА
- рок на отплата: 7 години- отплатата ќе се врши на две рати, при што првата рата во износ од 95 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 5 години од денот на повлекување на средствата на заемот, додека втората рата во износ од 155 милиони ЕВРА ќе биде отплатена на денот на достасување кој паѓа 7 години од денот на повлекување на средствата;
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која ќе се утврди два дена пред денот на повлекување на средствата од заемот, а ќе се пресмета како збир од аритметичката средина од 5 годишниот и 7 годишниот своп (за евро валута) плус маргина во износ од 2,75%. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.
- дополнителни трошоци: еднократна провизија која ќе треба да ѝ се исплати на Дојче Банка во износ од 1,50% од вредноста на заемот. Исто така, на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка ќе и се исплати еднократна провизија од 0,25% од износот на дадената гаранција и провизија од 0,5% годишно од износот на гаранцијата, пресметана по дисконтирана вредност за времетраење на гаранцијата.

Рокот за повлекување на средствата е 30 дена од денот на потпишување на Договорот за заем.

Со цел склучување на Договорот за заем и Договорот за гаранција, потребно е да се донесе Закон за задолжување согласно постапката за задолжување утврдена во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 88/08 и 35/11).

Поради потребата за склучување на Договорот за заем со цел обезбедување на средства за буџетска поддршка, овој закон треба да влезе во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ:

Предложените одредби претставуваат генерален опис на финансиските услови под кои ќе биде склучен Договорот за заем.

3. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА:

1. Донесување на Закон за задолжување согласно постапката за задолжување со склучување на Договор за заем утврдена во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 88/08 и 35/11).

2. Склучување на Договор за заем и Договор за гаранција по стапувањето во сила на Законот за задолжување.

3. Министерот за правда на Република Македонија, по потпишувањето на Договорот за заем и Договорот за гаранција, да потпише Правно мислење за заемот и Правно мислење за гаранцијата со кои ќе се потврди дека Договорот за заем и Договорот за гаранција се правно обврзувачки за нашата земја. Потпишаните Правни мислења последователно Министерството за финансии ќе ги достави до Дојче Банка и Меѓународната банка за обнова и развој- Светска банка.

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКАТА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ НА ПРЕДЛОГ
ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ**

Назив на предлогот: Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, по скратена постапка	Министерство / орган на државна управа : Министерство за финансии				
Цел на предлогот: Обезбедување на средства за финансирање на буџетски потреби	Вид на предлог: Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче Банка по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, по скратена постапка				
Контакт лице и звање: Сузана Пенева, Државен советник Дејан Николовски, Раководител на сектор	Контакт тел./факс или е-пошта: тел: 3106 454 / e-mail: suzana.stoimceva@finance.gov.mk тел: 3106 381 / e-mail: dejan.nikolovski@finance.gov.mk				
Активност:					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Вид на барање:</td> <td style="width: 25%;"> ☐ Регулатива во врска со ЕУ ☐ Друга нова регулатива </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Нова програма ☐ Зголемување / намалување на постоечка програма </td> <td style="width: 25%;"> ☐ Прераспределба (на средства) помеѓу две програми ☐ Спојување на две или повеќе програми </td> </tr> </table>		Вид на барање:	☐ Регулатива во врска со ЕУ ☐ Друга нова регулатива	☒ Нова програма ☐ Зголемување / намалување на постоечка програма	☐ Прераспределба (на средства) помеѓу две програми ☐ Спојување на две или повеќе програми
Вид на барање:	☐ Регулатива во врска со ЕУ ☐ Друга нова регулатива	☒ Нова програма ☐ Зголемување / намалување на постоечка програма	☐ Прераспределба (на средства) помеѓу две програми ☐ Спојување на две или повеќе програми		
Цел на барањето / предложената активност:					
Врска со владината програма:					
Фискални импликации:	(илјади денари)				
	Тековна год.	Втора год.	Трета год.	Четврта год.	
Вкупни трошоци за предлогот	0	852.104	611.071	611.071	
Плати					
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфери					
Вкупно					
Одобрени средства за предлогот	0	0	0	0	
Плати					
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфери					
Вкупно					
Промена (разлика) од одобрените средства (Б-А)	0	0	0	0	
Плати					
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфери					
Вкупно					
Расположиви средства од прелевање (од други активности или програми во органот)	0	0	0	0	
Плати					
Стоки и услуги					
Капитал					
Трансфери					
Вкупно					
Нето импликации на средствата на органот (Ц-Д)	0	0	0	0	
Плати					

Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно				
Зголемување / намалување на приходите	0	0	0	0
Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Извор: Заем од Дојче Банка обезбеден со гаранција од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка	0	0	0	0
• Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот	0	0	0	0
• Какви гаранции, краткорочен револвинг кредити или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г)				
• Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или н надвир од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, дајте образложение.				
• Дата на завршување на проценката				
• Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:				
• Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии:				
• Измени побарани од Министерството за финансии:				
• Одговор на министерството-предлагач:				
• Одговор од Министерството за финансии:				
• Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог:				
• Одобрено/Дата: _____ Потпис на државен секретар или директор на орган	_____ /2012 Ден / месец / год.	_____ Потпис на Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии	_____ /2012 Ден / месец / год.	

Изработил: Ана Тодоровска
 Контролирал: Кристина Павловска
 Одобрил: Дејан Николовски
 Согласен: Сузана Пенева